

КОЈ КОМУ "ТЕШКА" Б

Ристо Пенев прв ја фрли ракавицата, бидејќи зад него застава раководството на СДСМ, но во ДУИ мудро се молчи за коалицирањето и поддршката на локалните избори во трката за скопски градоначалник.

Трифун Костовски се истрча пред да ја добие довербата од опозицијата, која иако е разединета, сепак многу повеќе ќе придонесе во битката за градоначалничката фотелја. Без неа Костовски не може да биде сигурен дека ќе го победи Пенев, кој во овој момент, всушност се фали со неговите донации.

Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ



Иако имињата на кандидатите се кријат до последен момент, сепак битката за градоначалничките места во Република Македонија уште од сега се разгорува. Коалицијата "За Македонија заедно" многу сигурно ги одмерува нејзините кандидати, бидејќи во своираце цврсто ги држи инструментите кои им ги овозможува сегашната позиција - власта.

Додека таа тивко се консолидира и притоа го мери својот рејтинг на теренот, опозицијата не знае што да прави со себе, де е ваму, де е таму, и затоа плива како риба на суво. Таа е изгубена во морето желби, кое е разбранувано од расцепканоста, од личните амбиции и од човечките суети. Токму затоа, "исфрлањето" на имињата на кандидатите е тешка работа, бидејќи ниту еден од политичкиот блок не е сигурен од својата стартна позиција, која ќе им донесе мала предност во однос на противниците. Сепак, понекогаш пресметките се одлучувачки, но дали дигитроните им се точни!?

КАНДИДАТИ

Ристо Пенев прв ја фрли ракавицата, бидејќи зад него застава раководството на СДСМ, но од ДУИ сè уште нема зелено светло за коалицирање на локалните избори во трката за скопски градоначалник. Нему му се придружи познатиот бизнисмен Трифун Костовски, кој се "истрча" пред да ја добие довербата од опозицијата, која иако разединета, сепак многу повеќе ќе придонесе во битката за градоначалничката фотелја. Без неа Костовски не може да биде сигурен дека ќе го победи Пенев, кој во овој момент всушност се фали со неговите донации. Затоа градоначалничката трка е неизвесна, а десетина дена пред официјалното кревање на знаменцето, ниту едно од најавените звучни имиња нема мала предност во битката за привлечната фотелја, која ќе донесе нови правила и нова игра во "селото весело", наречено главен град на РМ - Скопје.

По раздружувањето со старото јато, Љубчо Георгиевски, преку сè уште формалната лидерка на ВМРО-Народна, д-р Весна Јаневска, го поддржа Трифун Костовски, оставајќи го во небрано лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, да се поти до конечната одлука.

Тој ги одмерува силите во партијата, но и го опипува пулсот меѓу помалите опозициони коалициони партнери, кои му се придружија во подготовките за претстојните локални избори. Груевски се дума, бидејќи како најголема опозициона партија ВМРО-ДПМНЕ има голема одговорност пред членовите и пред јавноста. Меѓутоа, јадецот кој го фати на предвремените претседателски избори во 2004 година, не му донесе среќа, туку грижа на совеста. Затоа, политичката одговорност е голема и пече како луто пиперче, кое ги отрезнува мислите по класичниот нокдаун кој му го приредија противниците. Вината за поразот на претседателските избори е голема, и затоа лидерот Никола Груевски долго и темелно го одмерува потегот. Но, и јавното мислење го тревожи и му дава поттик на лидерот на најголемата опозициона партија, да мрда и да доцни со својата одлука за кандидатот зад кој ќе стои партијата. Во последно време се шпекулира со истакнувањето на неговото име, кој секако би бил сериозен противкандидат на актуелниот градоначалник Пенев. Меѓутоа, ако го раздели гласачкото тело, тој на Пенев уште во стартот ќе му овоз-



ЛИДЕРОТ НА ВМРО-ДПМНЕ НИКОЛА ГРУЕВСКИ СЕ УШТЕ СЕ ДУМА

возможи со една нога веќе по трет пат да влезе во градоначалничкиот кабинет во Скопје. Актуелниот скопски градоначалник ја турка својата кандидатура, бидејќи ја има поддршката на СДСМ, а се надева и на довербата на ДУИ, која цврсто ги држи конците кај албанското гласачко тело. По обичај, тоа се одзива на повикот на лидерите на албанските партии. Во овој период ВМРО-ДПМНЕ се сконцентрира на прашањето - каде сè може да победи на локалните избори. Според партиските проценки, тие се надеваат на градоначалници во градовите: Битола, Прилеп, Струмица, Штип, Кичево, како и во скопските општини Гази Баба и Бутел. Можен е добар резултат и во Охрид, но таму сè уште е силно влијанието на Љубчо Георгиевски. Во ВМРО-ДПМНЕ предвидуваат дека во скопските општини Горче Петров, Центар и Кисела Вода ќе биде тесно, а трката ќе биде неизвесна. Во градот под "Тумбе-кафе", Куманово не можат да очекуваат добар резултат, бидејќи според нив, Даравелски оставил многу лош и црн впе-



ТРИФУН КОСТОВСКИ

ЕСА ЌЕ МУ ДАДЕ?!

чаток во градот на "меза-лакот".

ДЕКЛАРАЦИЈА

За разлика од македонскиот блок политички партии, кои забрзано ги одмеруваат силите, проценуваат, калкулираат и не размислуваат дека со тоа го разводнуваат македонското гласачко тело, лидерите на ДУИ и на ДПА, Али Ахмети и Арбен Џафери, дадоа беса за фер и демократски локални избори. Тие во Тетово потпишаа Декларација, со која ќе ги почитуваат демократските стандарди како единствен начин за политички легитимитет.

"Целта на ваквите декларации е израз на добра волја, подготвеност и покажување зрелост за промовирање на демократските вредности", изјави Али Ахмети.

"Ние сега во Македонија, и Западна Македонија ја претвораме во зона на позитивно експериментирање и тестирање на демократските стандарди", истакна Арбен Џафери.

Со Декларацијата, ДУИ и ДПА, се обврзаа дека ќе се откажат од употреба на насилство и закани од било кој вид, од речникот на етикетање кој го загрозува личниот интегритет и создава поделби кај народот, дека ќе формираат изборни комитети, создавање рамноправни односи меѓу партиите учеснички на изборите, како и за соработка пред и по изборите за отстранување на злоупотребите и конфликтите.

Според лидерите на овие партии, Декларацијата има морален и обврзувачки карактер, а во ДУИ и ДПА очекуваат дека таа ќе биде прифатена од членството и од целата структура на двете политички партии, со што би продолжил трендот од 2002 година, кога без поголеми

проблеми минаа изборните процеси.

Партијата за демократски просперитет, третата албанска партија во македонското политичко милје, која подолго време се соочува со внатрешна криза, оценува дека при потпишувањето на посочената Декларација за фер избори е направена грешка што не биле повикани на потпишувањето на документот.

"Дистанцирањето на ПДП од договорот на ДПА и ДУИ за демократски и фер избори е голема грешка и се сомневаме во заткулисни игри", изјави лидерот на оваа партија, Исмет Рамадани.

Тој потенцираше дека неговата партија работи на пакетот економски реформи, а од партиските експерти очекува да понуди најдобри проекти за развој на општините. "Мораме да направиме сè за криминалните структури, киднапирањата, убиствата да бидат што подалеку од нас, затоа што тоа влијае врз стабилноста и на тоа колку ќе има инвестиции", истакнува Исмет Рамадани.

КАМБЕК

Демократската унија за интеграција тактизира во однос на прашањето за канди-

датурата на лидерот на ЛДП, Ристо Пенев за градоначалник на Скопје. Тие во првите најави не беа сигурни дали ќе го поддржат Пенев во првиот круг или, пак, тоа ќе го сторат во текот на изборите. Сепак, тие повеќе сакаат нивните коалициони партнери од македонскиот блок сами да ја водат битката за главниот град. Но, ова прашање ќе го пресече лидерот на ДУИ, Ахмети, кој најверојатно ќе се договори со Владо Бучковски и со Ристо Пенев, по што ќе ја соопшти својата конечна одлука.

Локалните избори во Република Македонија предизвикуваат голем интерес, бидејќи тие ќе бидат значајни за развојот на државата и на малите средини, кои со нив очекуваат децентрализација и повеќе пари.

Во контекст на ова, опозициониот блок почна бавно, но темелно да се подготвува за локалните избори. Имено, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, заедно со лидерите на три помали партии од заедниците на Турците, Власите и Ромите, Кахил, Костов и Берат, потпиша Декларација за стратешко коализирање.

"Главна цел на оваа коалиција е зголемување на животниот стандард, подобру-

вање на економските стандарди, отворање нови работни места и нови инвестиции, кои ќе го намалат рекордниот број невработени лица во Европа", изјави Никола Груевски на почетокот од трката за локалните избори.

Традиционалниот партнер на ВМРО-ДПМНЕ, Арбен Џафери, лидер на ДПА, кокетира со најголемата опозициона партија, во обид да ги обедини лутите браќа. Тој не ја поддржа кандидатурата на Трифун Костовски, очекувајќи дека Никола Груевски и Љубчо Георгиевски ќе седнат на заедничка маса.

Неговата таинствена мисија претставува сериозен обид да ги здружи двете партии на ВМРО, со цел на локалните избори да ги поразат коалиционите партнери во власта. Џафери е свесен дека шансата за победа на Пенев ја гледа во обединување на опозицијата и застанувањето зад името на еден кандидат. Но, сепак неговото внимание повеќе е фокусирано на камбекот на ДПА на локалните избори.

Но, тоа многу ќе зависи од партиските проценки и комбинаторики со македонската опозиција.

Во меѓувреме, Државната изборна комисија, во рамките на законскиот рок, ги именувааше составите на 84 општински изборни комитети и изборната комисија на град Скопје. Според соопштението од ДИК, комисиите се составени од претседател и негов заменик, кои се именувани од редот на судиите на основниот суд кој покрива одредено подрачје, како и од четири члена и нивни заменици.

По двајца членови, како и нивните заменици, се именувани на предлог на политичките партии на власт и во опозиција, кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови.



ДПА ЈА ЧЕКА ВТОРАТА ШАНСА. ПРВАТА ЈА ПРОКОЦКА НА ВОНРЕДНИТЕ ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ ИЗБОРИ